

Службен весник

на Република Македонија

Број 222

18 декември 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6171. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија	2	ул. „Цветан Димов“ бр. 29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 б, ул. „Владимир Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир Комаров“ бр.1/1-13, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/2-47, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, ул. „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во Скопје...	3
6172. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на олово и цинк на локалитетот „Злетово“ општина Пробиштип и општина Кратово	2	6176. Исправка на Решението за разрешување и именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	3
6173. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Старо Глиниште - Протун“ општина Неготино.....	2	6177. Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисији во Министерството за внатрешни работи	4
6174. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка.....	3	6178. Објава од Министерството за финансии	4
6175. Исправка на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови наменети за продажба на станбени објекти на			

Стр.	Стр.
6179. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на ознаки на потекло, формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на географски ознаки, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет	4
6180. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	12
6181. Решение од Судски совет на Република Македонија	12
Огласен дел	1-36

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6171.

Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на Собранието на Република Македонија на 17 декември 2015 година, распиша

О Г Л А С

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“ до Собранието на Република Македонија да поднесат пријава, лична биографија и документи, во оригинал или копија заверено на нотар, со кои ќе докажат дека се универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници.

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

Бр. 08 - 5949/1
17 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6172.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА ОЛОВО И ЦИНК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗЛЕТОВО“ ОПШТИНА ПРОБИШТИП И ОПШТИНА КРАТОВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – руди на олово и цинк на локалитетот „Злетово“ општина Пробиштип и општина Кратово, бр. 24-5564/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесијскиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – олово и цинк од лежиштето Злетово, Пробиштип бр.19-524/1 од 17.2.2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/05).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11436/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

6173.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТАРО ГЛИНИШТЕ - ПРОТУН” ОПШТИНА НЕГОТИНО**

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Старо Глиниште - Протун“ општина Неготино, доделена со договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Старо Глиниште - Протун“ општина Неготино со бр. 24-5726/1 од 13.11.2014 година на Друштвото за производство на градежни материјали 8 НОЕМВРИ АД, Неготино престанува да важи заради отворање на стечајна постапка над концесионерот со Решение Ст. Бр. 120/15 од 30.10.2015 година донесено од страна на Основниот суд во Велес.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина глина на 8 НОЕМВРИ – Неготино од лежиштето на локалитетот „Старо Глиниште - Протун“, во атарот на општина Неготино бр. 23-3963/1 од 13.8.2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/02).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11688/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6174.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА ОЛОВО И ЦИНК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТОРАНИЦА, СОКОЛ, БАЧИЛО И СРЕДНО БРДО“ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка, бр.24-5563/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – олово и цинк на Индо Минералс и Металс Дооел увоз-извоз Скопје на локалитетот Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо, општина Крива Паланка бр.19-4735/1 од 3.10.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12859/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6175.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови наменети за продажба на станбени објекти на ул.„Цветан Димов“ бр.29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 б, ул. „Владимир Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир Комаров“ бр.1/1-13, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/2-47, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, ул. „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.206/2015 направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ НА УЛ. „ЦВЕТАН ДИМОВ“ БР.29/2-21, УЛ. „ФРАЊО КЛУЗ“ БР.11 Б, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.18А/1-38, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1/1-13, УЛ. „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ БР. 15/2-47, БУЛ. „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“ БР.71/1-12, УЛ. „ВУКОВАРСКА“ БР.7-2/21, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/24, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/12, ВО СКОПЈЕ

Во насловот и членот 1 на Одлуката, наместо зборовите „ул. Фрањо Клуз бр. 11 б“, треба да стојат зборовите „ул. Фрањо Клуз бр. 11 б/1-39“.

Бр. 42-10836/2
15 декември 2015 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

6176.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за разрешување и именување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија Бр. 24-12556/1 од 7 декември 2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 220/2015 направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во точка 2 од Решението наместо:

2. За членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, за време од шест месеци се именуваат:

- Васко Апостоловски,
- Гоце Кузмановски,
- Нелко Нелковски,
- Ромео Јосифоски.

Треба да стои:

2. За членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, се именуваат:

- Васко Апостоловски,
- Гоце Кузмановски,
- Нелко Нелковски,
- Ромео Јосифоски.

Бр. 24 – 12556/2 од Владата на Република
16 декември 2015 година Македонија
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

6177.

Врз основа на член 72 став (3) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКРШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

Член 2

Висината на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во Министерството се утврдува во износ од 210,00 денари за секоја прекршочна постапка.

Член 3

Реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во Министерството се определуваат врз основа на трошоците за:

- препорачана достава на писменото во прекршочната постапка;
- коверт/плико (големо, средно и мало) и
- хартија користена во прекршочната постапка (4 листа во А4 формат).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-90316/1
14 декември 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

6178.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15 и 199/15), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 точка 2) од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари.

2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.357,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

Бр. 20-9343/1

12 декември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

6179.

Врз основа на член 150 став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15 и 193/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОЗНАКИ НА ПОТЕКЛО, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОЗНАКИ ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на ознаки на потекло, формата, содржината и начинот на водење на

Регистарот на географски ознаки, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет.

Член 2

(1) Регистарот на ознаки на потекло е во форма на книга со тврда корица во црвена боја и со димензии 30 x 21cm на евидентни листови на хартија во бела боја кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а под него со златни букви се впишани следните натписи: „Република Македонија“, а под него „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, додека на средината стои назив „Регистар на ознаки на потекло“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

- 1) Реден број;
- 2) Назив „Евидентен лист“;
- 3) Назив на ознака на потекло;
- 4) Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на ознаката на потекло;
- 5) Заштитен назив на производит;
- 6) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло/назив и ЕМБС на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло;
- 7) Адреса, телефон и e-mail на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло и

8) Забелешки.

(4) Регистарот на ознаки на потекло се води електронски и во пишана форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот на ознаки на потекло се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Регистарот на географски ознаки е во форма на книга со тврда корица во црвена боја и со димензии 30 x 21cm на евидентни листови на хартија во бела боја кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а под него со златни букви се впишани следните натписи: „Република Македонија“, а под него „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, додека на средината стои назив „Регистар на географски ознаки“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

- 1) Реден број;
- 2) Назив „Евидентен лист“;
- 3) Назив на географска ознака;
- 4) Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на географска ознака;
- 5) Заштитен назив на производит;
- 6) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производители носител на заштитена географска ознака /назив и ЕМБС на групата на производители носител на заштитена географска ознака;

7) Адреса, телефон и e-mail на групата на производители носител на заштитена географска ознака и

8) Забелешки.

(4) Регистарот на географски ознаки се води електронски и во пишана форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот на географски ознаки се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет е во форма на книга со тврда корица во црвена боја и со димензии 30 x 21cm на евидентни листови на хартија во бела боја кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а под него со златни букви се впишани следните натписи: „Република Македонија“, а под него „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, додека на средината стои назив „Регистар на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

- 1) Реден број;
- 2) Назив „Евидентен лист“;
- 3) Назив на ознака за гарантиран традиционален специјалитет;
- 4) Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет;
- 5) Заштитен назив на производит;
- 6) Податок дали производот е регистриран со или без резервација на називот;
- 7) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производители носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет/назив и ЕМБС на групата на производители носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет;
- 8) Адреса, телефон и e-mail на групата на производители носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет и
- 9) Забелешки.

(4) Регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет се води електронски и во пишана форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-12428/2
12 декември 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР НА ОЗНАКИ НА ПОТЕКЛО

Реден број_____

Евидентен лист

Назив на ознака на потекло					
Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на ознаката на потекло	Заштитен назив на производот	Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло/назив и ЕМБС на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло	Адреса, телефон и e-mail на групата на производители носител на заштитена ознака на потекло	Забелешки	

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ

Реден број _____

Евидентен лист

Назив на географска ознака

Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на географска ознака	Заштитен назив на производот	Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производители носител на заштитена географска ознака /назив и ЕМБС на групата на производители носител на заштитена географска ознака	Адреса, телефон и e-mail на групата на производители носител на заштитена географска ознака	Забелешки

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР НА ОЗНАКИ ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ

Реден број _____

Евидентен лист

Назив на ознака за гарантиран традиционален специјалитет

Деловоден број, датум и место на донесување на решението за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет	Заштитен назив на производот	Податок дали производот е регистриран со или без резервација на називот	Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата на производителите носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет/назив и ЕМБС на групата на производителите носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет	Адреса, телефон и е- mail на групата на производители носител на заштитена ознака за гарантиран традиционален специјалитет	Забелешки

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

6180.

Прз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15 и 193/15), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/15 и 217/15) во членот 46, ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Максималната височина на слеме треба да е до 4,50 м над завршниот венец на градбата.“

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) По исклучок од ставот (4), со урбанистички план и урбанистичко планска документација може да се одреди помала или поголема височина на слемето во зависност од карактерот на ендемскиот архитектонски израз или за градби со намена Б и Г од членот 28 на овој правилник.

(6) По исклучок од ставот (4) на овој член, за градбите со намена В од членот 28 на овој правилник, може да се одреди помала или поголема височина на слемето во зависност од ендемскиот архитектонски израз, но не повеќе од 25 м.“

По ставот (5), кој станува став (7), се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) По исклучок од ставот (7) на овој член, за градбите со намена В од членот 28 на овој правилник, може да се предвидат повеќе спратни височини во потпокривот, кои се третираат рамноправно како и другиот корисен изграден простор по спратовите на градбата.“

Член 2

При спроведувањето на урбанистичките планови или урбанистичко планските документации донесени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, ќе се применуваат одредбите од овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17832
16 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

6181.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 09.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Јорда Велјановска, судија на Апелационен суд Скопје поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 15.12.2015 година.

Бр. 02-2168/1
10 декември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015222